



A1 Македонија ДООЕЛ Скопје

АКТУЕЛНИ ПРОМОЦИИ ЗА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

1. Промоција – Зголемени попусти за мобилни линии во A1 Combo 2
2. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo 2
3. Промоција – 50% Попуст на претплата за дополнителни интернет пакети за A1 Combo Vox Go 3
4. Промоција- Попуст на месечна претплата за A1 Office Vox тарифни модели достапни за правни лица 4
5. Промоција– Еднократен 5GB интернет пакет за Combo Vox Go 4
6. Промоција- 50% попуст на месечна претплата за A1 Combo Vox 2+ за правни лица 5

1. Промоција – Зголемени попусти за мобилни линии во A1 Combo пакети

Промоцијата овозможува добивање на дополнителен попуст на мобилните линии во зависност од тарифниот модел и при тоа тие да се вклучени во еден од новите конвергентни A1 Combo пакети: A1 NET S + TV S/M/L; A1 NET M + TV S/M/L; A1 NET L + TV S/M/L

1.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 26.08.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период.

1.2. Услови за користење на промоцијата

За корисник да ја добие оваа промоција треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некоја од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е вклучен во A1 Combo пакет:

A1 Мобилни тарифи	Дополнителен A1 Combo попуст (ден.)
A1 Neo M	50
A1 Neo M+	100
A1 Neo L	200
A1 Neo XL	300
A1 Neon	50
A1 Neon+	100

Промена на тарифен модел

Промоцијата за зголемени A1 Combo попусти во мобилна исто така не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел, со тоа што при промена на тарифен модел ќе се избрише и регуларниот и дополнителниот A1 Combo попуст и ќе се доделат соодветните два на новиот тарифен модел.

2. Промоција – Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo

Промоцијата овозможува добивање субвенција во висина од 4.000 или 5.000 денари за фиксни услуги во зависност од тарифниот модел прикажан во табелата подолу. Конвергентната субвенција може да се искористи за купување на било кој тип на УРЕД (мобилен телефон, телевизор, лаптоп, таблет итн.) од понудата на A1 Македонија

2.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 26.08.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период.

2.2. Услови за користење на промоцијата

За да ја добие корисникот промоцијата Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo треба да направи активација или обнова на договор на нови 24 месеци на некој од тарифните модели наведени во табелата подолу и тоа под услов тој тарифен модел да е врзан во конвергентен A1 Combo пакет, односно ќе го искомбинира со нов или постоечки претплатнички договор за користење

на мобилни услуги. Износот на субвенција зависи од изборот на корисникот за некоја од следните тарифи:

A1 Combo тарифа	Субвенција
A1 Net M	4.000
A1 Net L	5.000
A1 Net M + TV S	4.000
A1 Net M + TV M	4.000
A1 Net M + TV L	4.000
A1 Net L + TV S	5.000
A1 Net L + TV M	5.000
A1 Net L + TV L	5.000

Конвергентната субвенцијата може да се комбинира со субвенцијата која следува и за мобилни линии, а истата може да се искористи само еднаш во промотивниот период за еден ист број (PSTN).

Корисникот може да активира целосно нов пакет или може да направи обнова, надградба (upgrade) или спојување (merge) на некои од постоечките услуги кои ги користи. Во сите случаи се склучуваат договори на нови 24 месеци и корисникот ќе ја добие истата промоција. За активација на дополнителни ТВ уреди, како и спојување на дополнителни фиксни линии во рамки на пакет **не следува** оваа промоција.

Промена на тарифен модел

Промоцијата за Субвенција за конвергентни корисници на A1 Combo не следува доколку корисникот направи само промена од еден кон друг тарифен модел без обнова на договор. За корисниците кои ја имаат оваа промоција важат стандардните правила за промена на тарифен модел.

Промоцијата конвергентна субвенција може да се комбинира со останатите актуелни промоции.

3. Промоција – 50% Попуст на претплата за дополнителни интернет пакети за A1 Combo Vox Go

Промоцијата – 50% попуст на дополнителните Интернет пакети за A1 Combo Vox Go тарифни модели овозможува добивање на 50% попуст на месечната претплата само доколку се активира по втор пат истиот пакет што моментално го има како активен корисникот.

Промотивни Интернет пакети	Дневен 2 со 50% попуст	Викенд 2 со 50% попуст	Неделен 2 со 50% попуст	Месечен 2 со 50% попуст
Регуларна месечна претплата (ден.)	99	199	299	799
Промотивна месечна претплата (ден.)	49	99	149	399
Време на важност на пакетот ¹⁾	24 часа од моментот на активација	3 дена од моментот на активација	7 дена од моментот на активација	30 дена од моментот на активација
Вклучен интернет сообраќај	5GB	20GB	50GB	100GB
Брзина на интернет ²⁾	20/1 Mbps	20/1 Mbps	20/1 Mbps	20/1 Mbps

¹⁾ По истекот на времето на важност, пакетите автоматски се деактивираат

²⁾ По искористување на вклучениот интернет сообраќај пакетот автоматски се деактивира

3.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 24.06.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период.

Промотивните пакети се достапни за активација преку сите канали.

3.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите корисници на тарифните модели A1 Combo Vox Go 2 и A1 Combo Vox Go 3 кои за време на промоцијата имаат активен или ќе активираат барем еден од регуларните пакети опишани во точка 1.9.1 од делот Дополнителни услуги и пакети за фиксни и комбинирани пакети од ценовникот.

Се додека првиот пакет е активен корисниците ќе имаат можност да активираат еднократно пакет од ист вид со 50% попуст.

Корисник истовремено може да активира само еден промотивен пакет од ист вид или доколку има комбинација на повеќе активни регуларни пакети од различен вид ќе може да ја добие еднократно промоцијата за секој од нив.

Промоцијата не важи за веќе активирани пакети пред почетокот на промоцијата.

4. Промоција- Попуст на месечна претплата за A1 Office Vox тарифни модели достапни за правни лица

Промоцијата – Попуст на месечна претплата за A1 Office Vox тарифни модели овозможува добивање на попуст на претплатата за следните тарифни модели:

200 мкд попуст за A1 Office Vox 2;

300 мкд попуст за A1 Office Vox 3.

4.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е достапна во промотивниот период кој ќе започне на 30.04.2020 година и истата ќе важи ограничен временски период.

4.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица доколку направат нова активација или обнова на договор на постоечки корисници со задолжително времетраење од 24 месеци за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на тарифните модели наведени погоре, а опишани во точка 7 од делот Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги од Ценовникот.

Промоцијата не важи за нови активации и обнова на договори за услуги на фиксна локација (фиксен интернет, фиксна телефонија и телевизија) на преостанатите тарифните модели од актуелното тарифно портфолио кои не се наведени погоре како и за стари тарифни модели кои не се дел од актуелното тарифно портфолио.

5. Промоција– Еднократен 5GB интернет пакет за Combo Vox Go

5.1. Важност на промоцијата

Оваа промоција е достапна во промотивен ограничен временски период почнувајќи од 23.05.2019 година.

5.2. Услови за користење на промоцијата

Оваа промоција е достапна за физички и правни лица кои во промотивниот период склучиле претплатнички договор на 24 месеци за некој од следните тарифни модели: A1 Combo Vox Go 2 или A1 Combo Vox Go 3, кои се опишани во Ценовникот на www.A1.mk во делот - Актуелна понуда – услуги обезбедени на фиксна локација и комбинирани пакети услуги

5.3. Содржина на промоцијата

Промоцијата овозможува користење на еднократен бесплатен интернет пакет од 5GB кој е активен во период од 30 дена од денот на активација на услугата A1 Combo Vox Go.

По истек на важноста на овој промотивен пакет, тој автоматски се деактивира и не се обновува. Доколку Корисникот сака да продолжи да користи интернет услуга потребно е да активира еден од дополнителните интернет пакети достапни за A1 Combo Vox Go тарифните модели.

6. Промоција- 50% попуст на месечна претплата за A1 Combo Vox 2+ за правни лица

6.1. Важност на промоцијата

Промоцијата е со важност од 06.10.2018 година и е со ограничено времетраење.

6.2. Услови за користење на промоцијата

Промоцијата е достапна за сите правни лица кои имаат најмалку една активна услуга за интернет на фиксна локација и претплатнички договор на тарифниот модел A1 Combo Vox 2+.

6.3. Содржина на промоцијата

Со оваа промоција претплатниците кои ќе ги исполнат условите погоре, при моментот на склучувањето на договорот на тарифниот модел A1 Combo Vox 2+, добиваат за 50% попуст на месечната претплата.

Тарифен модел	A1 Combo Vox 2+
Месечна претплата (во ден.)	299 599

Претплатниците кои ќе ја активираат оваа промоција ќе можат да ја користат истата во текот на целото задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци. Доколку претплатникот во текот на важноста на претплатничкиот договор изврши промена на тарифниот модел A1 Combo Vox 2+ со кој ја добил оваа промоција, промоцијата престанува да важи, а претплатникот ќе продолжи да го плаќа износот на редовната месечна претплата од ново избраниот тарифен модел, без вклучена промоција/попуст.